



КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

BASKETBALL FEDERATION OF NORTH MACEDONIA



Кошаркарска Федерација
на Северна Македонија
Бр. 07-386/1
Дата. 09-08-2021

Преоден рок 2021/22

1. Согласно член 23.1.3 од Регистрацискиот правилник на КФСМ, рок за пријавување екипа во **сениорските категории е најдоцна до 01.09.2021** година;
2. Согласно член 23.1 од Регистрацискиот правилник на КФСМ, преодниот рок за кошаркари/ки во **сениорските лиги** за натпреварувачката сезона 2021/22, **започнува на 01.09.2021 и завршува 24 часа пред почеток на вториот дел од сезоната во соодветното сениорско натпреварување;**
3. Дополна или промена во листата на играчи, со приложена комплетна докуменатација, во сите младински категории може да се изврши најдоцна до 48 часа пред почеток на првиот натпревар во соодветното натпреварување, но само за најмногу 3(три) играчи; Се однесува само за играчи кои веќе имаат важечки договор со клубот, или играчи кои имаат потпишано договор најдоцна до 15.09.2021.

ДОГОВОРИТЕ КОИ СЕ ПОДНЕСУВААТ ВО КФСМ МОРА ДА БИДАТ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР;

1. Кошаркарите/ките родени **2003** и постари, потпишуваат прв сениорски Договор;
2. Кошаркарите/ките родени **од 2004 до 2007** потпишуваат Договор за спортско усовршување;
3. Кошаркарите/ките родени **2008** и помлади, потпишуваат Договор за тренинг и настап;
4. Кошаркарите/ките родени **2001** и помлади можат да добијат двојна лиценца, согласно член 36 од Регистрацискиот правилник на КФСМ. Еден клуб може да има во листа **најмногу 4 играчи на двојна лиценца;**

Сите клубови најдоцна **до 01.09.2021 година, мора да ги подмират своите долгувања** спрема КФСМ, за да можат да пријават учество на екипа и регистрација на играчи во натпреварувачката сезона 2021/22;

ПОЈАСНУВАЊЕ:

Барањето за раскин на Договор се поднесува 24 часа пред завршување на преодниот рок во младинските лиги, односно 13.09.2021 година;

Сите барања понесени после овој рок ќе се разгледуваат за следниот преоден рок на играчи, односно во Јануари 2022 година.

Новите Договори на младинските играчи мора да бидат заверени на нотар заклучно со 15.09.2021;

Прва лига мажи – 16 домашни играчи сениори

Клуб од прва лига мажи има право на пријавување и настап на најмногу 4 (четири) странски играчи во составот на еден натпревар, со настап не помалку од 2 (два) домашни играчи во игра на целиот натпревар до завршување на регуларниот дел, супер лигата и плеј-аут натпреварите. Во плеј-оф натпреварите (полуфинале и финале) како и во полуфиналните и финалниот натпревар во Купот нема да има ограничување на бројот на домашни или странски играчи на терен во текот на целиот натпревар.

Прва лига жени – 16 домашни играчи сениори

Клуб во Прва лига жени има право на пријавување и настап со најмногу два (2) странски играчи на еден натпревар.

Втора лига мажи/жени – 18 домашни играчи сениори.

Странски играчи немаат право на настап;

Трета лига мажи – 18 домашни играчи сениори.

Странски играчи немаат право на настап;

Младински лиги мажи/жени – 18 играчи, определени по возрастна категорија.

Странски младински играч има право на настап, регистриран со одобрение на ФИБА и се води како специјален случај;

Еден младински играч може да биде пријавен во сениорска и најмногу во 2 младински екипи на еден клуб, во соодветни возрастни категории.

Играч помлад од 16 години (роден 2006 и помлад) доколку биде пријавен на листа на Сениорска екипа, ќе може да настапи доколку достави Лекарско одобрение потпишано од 2(два) доктора специјалисти по физиологија.

Преодниот рок се однесува за:

Прва сениорска лига мажи

Прва сениорска лига жени

Втора сениорска лига мажи

Трета сениорска лига мажи

M18 младинска лига (мажи и жени) - родени 2004-05

M16 младинска лига (мажи и жени) - родени 2006-07

M14 младинска лига (мажи и жени) - родени 2008-09

M12 младинска лига (мажи и жени) - родени 2010 и помлади